

Врз основа на член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02г.) и член 38 став (1) точка 44 од Статутот на Општина Гевгелија ("Службен гласник на Општина Гевгелија" бр.25/06, 8/10, 18/14, 13/20. 02/21 и 05/21 год.), Советот на Општина Гевгелија на седницата одржана на ден 15.03.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за финансиска поддршка на НВО секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година

1.Цели

Основни цели на оваа Програма за поддршка на активностите на НВО секторот во 2022 година се:

- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на граѓани од различни интересни групи,
- давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на поголеми групи на граѓани,
- афирмација на општината во развивање на соработка со НВО секторот.

2.Активности

Во 2022 година општината ќе ги поддржи следните активности на НВО секторот, и тоа:

Ред. Бр.	Предлагач на проектот	Име на програмската активност	Одобрени средства од Буџетот на О.Гевгелија за 2022 г.
1	Здружение на пензионери на општина Гевгелија	-Регионални и републички спортски игри, -Културни манифестации, -Ревиија на музики, песни и игри....	20.000 ден.
2	ЗГ "НЕКТАР"- Гевгелија	-Едукација за користење на пчелните производи	10.000 ден.
3	ЗГ Навивачки клуб "ФАНТОМИ" - Гевгелија	-Поддршка на градските клубови и младите спортисти...., -Прослава на 32 години постоење на навивачката група ФАНТОМИ СЕВЕР-Гевгелија, -Прослава на 100 години постоење на ФК КОЖУФ-Гевгелија.	30.000 ден.
4	Асоцијација за пулмонална хипертензија	-Подобрување на негата и третманот на лекувањето на ПХ во РМ.... -Реализирана кампања за подигање на	10.000 ден.

	"МОМЕНТ ПЛУС" – Гевгелија	јавната и институционалната свест за постоење на ПХ	
5	Здружение на пензионери на лица со телесен инвалидитет на Гевгелија "МОБИЛНОСТ" - Гевгелија	-Одбележување на Меѓународниот ден на жената 8-ми Март, -Набавка на ортопедски помагала, -Одбележување на 3-ти Декември.	10.000 ден.
6	ЗГ "СМОКВИЦА"- Гевгелија	-Курбан од црква Св.Димитрија (три), -Организација на Смоквичка вечер	10.000 ден.
7	ЗГ "МУЗИЧКИ МОМЕНТИ" - Гевгелија	-Прослава на велигденските денови, - 9-ти Август (Св.Пантелејмон), -Мала Богородица, -Голема Богородица	15.000 ден.
8	Црвен крст на РСМ, ОО-Гевгелија	-Организирање на планински камп за деца, -Организирање на крводарителски акции, -Изградба на мултифункционален парк.....	120.000 ден.
9	ЗГ Здружение на пчелари "АПИТОКСИН" - Гевгелија	-Училиштен меден викенд	10.000 ден.
10	ЗГ "АРКА ЗА СИТЕ" -Гевгелија	-Организирање на хуманитарни акции за собирање на храна и хигиенски средства и нивно донирање.....	10.000 ден.
11	Здружение на слепи лица- Гевгелија	- Дводневна екскурзија во Кратово и Пониква	10.000 ден.
12	Национална алијанса за лица со посебни потреби- Гевгелија	-Групна работа-работна терапија, -Индивидуални логопедски третмани....	400.000 ден.
13	ЗГ "ПОДДРШКА"- Гевгелија	-СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ....	10.000 ден.
14	ЗГ „МАКЕДОНСКА ПЧЕЛА“ - Негорци	-Негорски пчеларски собир.... - Две работилници за вовед на децата во пчеларството....	10.000 ден.
15	Кинолошко друштво "КОЖУФ" - Гевгелија	-Меѓународна изложба на сите раси на кучиња, -Тековна работа на терен.....	20.000 ден.
16	Здружение за заштита на животната средина и едукација на деца	-ДЕТСКА ГЕВГЕЛИСКА ОЛИМПИЈАДА 2022	15.000 ден.

	и млади "ЕКО ЛАЈФ" - Гевгелија		
17	Здружение на Власите на општина Гевгелија "МЕГЛЕНИЈА"- Гевгелија	- Уменски денови, -Кратка брошура-записи за с.Ума	10.000 ден.
18	ЗГ „ЧЕЈЏМЕЈКЕРС“.- Гевгелија	-Зелен град – ден за садење дрвја, - 0 ОТПАД – ланец на селектирање и рециклирање отпад, -Слушам кај шумат пилите.....	40.000 ден.
19	СВАМ – СПА и ВЕЛНЕС АСОЦИЈАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА	-Учество на меѓународен натпревар..., -Организирање на работилница..., -Примена и инклузија на вештини од стручни занимања, -Стручно образование на возрасни.....	15.000 ден.
20	СОЈУЗ НА БОРЦИТЕ од НОВ на Македонија 1941-1945 ОО-Гевгелија	-Годишна Програма за организирање значајни датуми од времето на НОБ против Германскиот и бугарскиот окупатор	5.000 ден.
21	Регионален центар за одржлив развој - Гевгелија	-Програма за развој на граѓанскиот сектор, -Програма за поттикнување на младинскиот активизам, -Програма за развој на локалната демократија.....	20.000 ден.
Вкупно одобрени средства:			800.000 ден.

3. Финансирање

- Активностите утврдени со оваа Програма општината ќе ги поддржи финансиски со издвојување на средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, Програма Д-Градоначалник, Потпрограма ДО.

4. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Гевгелија“.

Бр.09- 767/1
15.03.2022 год.
Гевгелија

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Патрик Матх

с.р.